




TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

Хотел

GRAND ROYALE HOTEL & SPA ****



GRAND ROYALE APARTMENT COMPLEX & SPA 4*		11.04-07.05.2019	30.06-30.09.2019	01.10-31.10.2019
Двокреветна соба	2+0	19	16	17
Студио	2+1/3	20	17	18
Едноспален апартман	2+2/3+1	19	15	17

Во цената е вклучено:

- ноќевање со појадок
- користење на базен, сауна, парна бања, релакс зона, фитнес центар
- детско катче
- интернет
- туристичка такса

Доплати:

- Доплата за вечера: возрасни – 8 евра, деца 3-12.99 год – 4 евра од ден

Напомени:

- Деца до 2.99 год се сместуваат бесплатно
- Прво дете од 3-12.99 год со двајца возрасни на дополнително легло се сместува бесплатно, второ дете од 3-12.99 год плаќа 50% од цената
- Дете од 3-12.99 год сместено на редовно легло плаќа 70% од цената за возрасен
- Возрасен на дополнително легло има 30% попуст

Попусти:

- 7=6, 9=8, 10=9, 11=10, 12=11 за период на престој од 30.06-31.10.2019 година.

Дадените цени не важат за официјалните државни празници кога се валидни други пакети

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Ферџал Кашиков и СКТМ



Хотел

GRAND ROYALE HOTEL & SPA ****



GRAND ROYALE APARTMENT COMPLEX & SPA 4*		СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА 10.09-30.10.2019
Едноспален апартамент	2+2/3+1	28
Во цената е вклучено: <ul style="list-style-type: none">• ноќевање на база полн пансион• користење на базен, сауна, парна бања, релакс зона, фитнес центар• детско катче• интернет• туристичка такса		
Напомени: <ul style="list-style-type: none">• Деца до 2.99 год се сместуваат бесплатно• Прво дете од 3-12.99 год со двајца возрасни на дополнително легло се сместува има 70% попуст, второ дете од 3-12.99 год има 50% попуст на дадената цена• Возрасен на дополнително легло има 30% попуст		
Дадените цени не важат за официјалните државни празници кога се валидни други пакети		

Цените се изразени во евра по лице од ден

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ